

Триглав Осигурување АД Скопје
Бул. “8-ми Септември,” бр. 16,
1000 Скопје



Коментар на неревидирани финансиски извештаи
на Триглав Осигурување АД, Скопје за периодот 01.01 - 30.06.2023 година

Скопје, Јули 2023 година

1. Биланс на успех

Триглав Осигурување АД, Скопје заклучно со 30.06.2023 година оствари нето добивка од работењето во износ од 36,4 милиони денари, што претставува раст од 34,3 милиони денари во однос на 2022 година.

- Нето приходите од премија за 2023 година изнесуваат 532 милиони МКД, кое што претставува зголемување во однос на 2022 година за 7.9%, односно за 43 милиони МКД. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Пад на бруто премијата за 62,9 милиони МКД, што делуваше негативно на нето приходите од премијата;
 - Пад на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 84,8 милиони денари, што делуваше позитивно на нето премијата.
 - Промената во нето резервите за преносна премија, во споредба со 2022 година, влијаеше позитивно за 21,2 милиони денари.
- Приходите од финансиски вложувања изнесуваат 26,7 милиони МКД и се за 15.8% повисоки од 2022 година, генерално поради растот на општите каматни стапки на пазарите. 91% од овие приходи се однесуваат на камати, а 4% се однесуваат на приходи од наемнини. Останатите приходи од вложувања главно произлегуваат од позитивни курсни разлики на финансиските вложувања во странски валути.
- Приходи по основ на провизии од реосигурување изнесуваат 51 милиони МКД и се на исто ниво како и во 2022 година.
- Останатите осигурителни приходи, како и останатите приходи се пониски за 1,6 милиони мкд во однос на 2022 година, односно за 20.3%. Разликата е поради тоа што во 2022 година Друштвото имаше остварено капитална добивка од 2 милиони мкд од продажба на основни средства (возила).

Во делот на расходите, Друштвото ги оствари следниве резултати:

- Нето расходите за штети се во износ од 258 милиони МКД и се за 18,7 милиони мкд (7%) пониски од минатата година. Гледано аналитички, причините за растот се:
 - Раст на бруто ликвидираниите штети за 17,7 милиони МКД, што делуваше негативно на нето расходите за штети;
 - Раст на бруто ликвидираниите штети под реосигурување за 2,4 милиони МКД, што делуваше позитивна на нето расходите за штети;
 - Промена во нето резервите за штети во споредба со 2022 година, влијаеше позитивно за 37,7 милиони денари.
- Останатите технички резерви се за 12,1 милиони МКД зголемени поради зголемените резервации за менаџерско осигурување (дел од Класата 1 – Осигурување од незгода).
- Трошоците за бонуси и попусти изнесуваат 16,6 милиони МКД и се за 1,5 милиони мкд повисоки од 2022 година, воглавно поради поголемиот износ на попусти во класа 3 (каска - моторни возила).

- Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2023 година изнесуваат 232 милиони МКД што претставува раст од 16% или 31,8 милиони МКД во однос на истиот период претходната година. Најголемо влијание за растот имаше позицијата „одложени трошоци за стекнување“, а кои во 2022 година имаа значително позитивен ефект на трошоците поради промена во методологијата за пресметка (сметководствена проценка).
- Трошоци од вложувања се минимални (износ од 0,2 милиони МКД).
- Останати осигурително технички трошоци се во износ од 29,9 милиони МКД и ова претставува пад од 1.6% (0,5 милиони мкд), а најголемо намалување има кај штетите за непознати и неосигурени возила (Гарантен фонд) и кај асистентските услуги.
- Вредносно усогласување на побарувањата е намалено за 2,5 милиони МКД, за разлика од минатата година кога беше забележано зголемување на исправката од 13,5 милиони МКД. Кон намалување на исправката главен придонес имаше уплатата на субвенции за полиси во земјоделието од страна на Агенцијата за финансиска поддршка.

2. Биланс на состојба

Билансната сума на Друштвото на 30 јуни 2023 година изнесува 3.112 милиони денари, и е за 26% повисока во однос на состојбата на ден 31 декември 2022 година.

Актива: Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиски средства со 54% и изнесуваат 1.684 милиони денари (зголемени за 4.9% во однос на минатата година). По вложувањата следат средствата од реосигурување со учество со 21% и изнесуваат 646 милиони денари. Истите се повисоки од минатата година поради зголемено учество на реосигурителите во резервите за штети.

Побарувањата имаат структурно учество од 15%, во износ од 457 милиони денари. Побарувањата во 2023 година остваруваат раст во однос на претходната година за 7%, генерално поради динамиката на доспевање на премијата.

Нематеријалниот имот изнесува 30 милиони денари и во вкупните средства учествува со 1%. Истиот е зголемен во однос на минатата година поради дополнителни вложувања во основниот софтвер за работа.

Останатите средства изнесуваат 40 милиони денари, од кои пари и паричните еквиваленти изнесуваат 21 милиони денари и во вкупната актива учествуваат со 0,7%, со што нивното учество е зголемено од претходната година, а 19 милиони денари се однесуваат на опрема и останати материјални средства кои се намалени во однос на претходната година за 18% поради извршениот отпис на застарената опрема, како и редовната амортизација.

Побарувањата по основ на одложени и тековни даночни средства изнесуваат 19 милиони денари и истите се за 5,4 милиони мкд повисоки од 2022 година, поради евидентираниот одложени даночни средства од вреднувањето на финансиските инструменти (негативни ревалоризациони резерви), како и тековни побарувања по основ платени аконтации на данок на добивка.

Заклучно со јуни 2023 година, активните временски разграничувања се во износ од 177 милиони денари и претставуваат 5.7% од вкупните средства. Од нив најголемиот дел, односно 107 милиони денари денари, се однесуваат на одложени трошоци за стекнување.

Пасива: Вредноста на капиталот на ден 30 јуни 2023 година изнесува 840 милиони денари, или за 2% повеќе во однос на состојбата од 31 декември 2022 година. Причина за растот е реализираната добивка од годината. Од друга страна негативно влијание имаа промените во ревалоризационата резерва од вложувањата предизвикан од растот на каматните стапки во текот на годинава. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 2023 година изнесува 27%. Основачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од Централниот регистар изнесува 3.009.200 евра.

Бруто техничките резервации остваруваат раст од 44% во однос на состојбата од 31 декември 2022 година и имаат најголемо структурно учество во вкупната пасива со 62%. Растот се должи на зголемување на бруто резервите за штети, а кои се целосно покриени со реосигурување.

Останатите резерви се на исто ниво како и минатата година.

Даночните обврски бележат пад од 53% поради исплатата на данокот на добивка за 2022 година во текот на 2023 година.

Обврските бележат пад од 15% или се пониски за 35 милиони денари. Во структурата на изворите на средства учествуваат со 6.4%. Падот е резултат на намалување на обврските по сите основи (реосигурување, обврски за штети и останати обврски).

Пасивните временски разграничувања изнесуваат 105 милиони денари и во структурата на вкупната пасива учествуваат со 3.4%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2023 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките. Растот во однос на минатата година се однесува на евидентирањето на трошоците од последниот месец во периодот како АВР и ПВР, поради потребата од побрзо затварање на сметководствениот период.

3. Известување за промени во сметководствените политики

Во периодот од 01.01.2023 – 30.06.2023 година, Друштвото нема извршено промена во сметководствените политики.

4. Исплатени дивиденди

Во периодот од 01.01.2023 – 30.06.2023 година, Друштвото нема исплатено дивиденди. До денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото.

5. Вложувања или продажба на материјални средства

Во периодот од 01.01.2023 – 30.06.2023 година, Друштвото нема вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) од значителен износ.

6. Промени во кредитните задолжувања

Друштвото, заклучно со 30.06.2023 година, нема обврски по основ на кредитни задолжувања.

7. Очекувања за претстојниот период

Работењето на Друштвото се одвива во отежнати макроекономски услови, а истовремено може да се очекува заострена конкуренција на осигурителниот пазар и неповолно финансиско опкружување за остварување на принос од финансиските вложувања.

Генерално, очекувањата за 2023 година се позитивни, односно се очекува зголемено ниво на премија и наплата, иако неизвесноста предизвикана од руско-украинскиот конфликт, како и растечката инфлација може негативно да влијае на резултатите. И покрај тоа, Триглав Осигурување АД, Скопје во претстојниот период очекува да ја одржи водечката позиција на пазарот и да ја задржи профитабилноста и сигурноста во работењето. Планираната премија во 2023 година изнесува 1.570 милиони мкд, односно раст од околу 3,5% во однос на 2022 година. Добивката исто така се очекува да се движи во нагорна линија и да достигне 43 милиони мкд во 2023 година.

Друштвото ќе ги превземе сите неопходни активности за остварување на зацртаните цели и задачи во рамки на Планот за 2023 година и Стратегијата 2022-2025 година, а притоа ќе биде фокусирано пред сè на дополнителен развој на стратешките осигурителни производи, обезбедувајќи им на клиентите врвна, навремена и доверлива услуга.